

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 106

21 април 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1482. Уредба со законска сила за формирање Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19.....	2	1484. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт.....	5
1483. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	3	1485. Правила за постапување по приговори и за разрешување на спорови.....	6

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1482.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 април 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Член 1

Со оваа уредба со законска сила се уредува формирањето, финансирањето, како и намената на средствата на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19.

Член 2

Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 (во натамошниот текст: Фонд), се формира во рамки на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

За финансирање на Фондот се отвора сметка за донација во рамките на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат.

Член 3

Фондот се финансира од:

1. Паричните средства-донации, донирани од приватни физички и правни лица за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и

2. Паричните средства од правни лица во сопственост на државата кои не се: буџетски корисници, единици на локалната самоуправа и Град Скопје и јавни претпријатија основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје, и тоа:

- парични средства во износ од разликата од полниот износ од нето платата до 14.500 денари, согласно Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените

лица во јавниот сектор и на вонредните и ополномоштени амбасадори и генерални конзули на Република Северна Македонија во странство за време на вонредната состојба;

- паричните паушали и паричните надоместоци кои нема да се исплатат, согласно Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисији, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државната и локалната власт и претседателите и членовите на советите на единиците на локалната самоуправа за време на вонредната состојба;

- паричните додатоци и надоместоците на плата кои нема да се исплатат, согласно Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба и

- паричните надоместоци на лицата ангажирани по основ на склучен договор за дело кои нема да се исплатат, согласно Уредбата со законска сила за исплата на паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело во органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисији, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба.

Член 4

Средствата од член 3 од оваа уредба со законска сила, се уплаќаат на сметката за донации од членот 2 од оваа уредба со законска сила.

Член 5

Средствата собрани во Фондот, ќе се користат за финансиска поддршка на економските мерки за помош и поддршка на микро, малите, средните и големите претпријатија во надминување на економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19.

Член 6

Владата на Република Северна Македонија донесува Одлука за начинот на уплата и исплата на средства од сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19.

Член 7

Прилог

Ова уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3205/1 Претседател на Владата
18 април 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1483.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 април 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија и услуги ПОВЕР ОН ДОО увоз-извоз Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-25/20
16 април 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ПОВЕР ОН ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Февруарски Поход бр.34-1/14 Скопје-Аеродром, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 април 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 16 април 2030 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-СНАБ-417-2020

6. Единствен матичен број: 7419821

7. Единствен даночен број: 4032020545112

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори,

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот,

- работи во согласност со правилата за снабдување со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична енергија,

- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,

- ги објави на својата веб страница општите услови на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со електрична енергија, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,

- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и резервирираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,

- доставува до операторот на електропреносниот систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,

- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,

- достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија,

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- ги почитува и да постапува согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

13. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

1484.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 103/19, 212/19 и 98/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21.4.2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	52,00 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	54,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	46,50 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	34,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	19,123 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	12,026 (денари/литар)	- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	13,818 (денари/литар)	- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛБС (Д-Е V)	14,810 (денари/литар)	- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛБС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	13,035 (денари/литар)	- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	14,316 (денари/килограм)	- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросулер БС-95 е во износ од 5,630 денари/литар, за Еуросулер БС-98 е во износ од 5,533 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,396 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,553 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛБС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 2-г и член 3 ставови (2) и (3) од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	24,692 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	24,692 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛБС (Д-Е V)	18,121 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	9,136 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 22.04.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1033/1

21 април 2020 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

1485.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 8 и член 37, став (8) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 16.4.2020 донесе

П Р А В И Л А
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИ И ЗА
РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОРОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овие правила се уредуваат постапките и начинот на коишто Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) одлучува:

1) по приговорите доставени од лица коишто бараат остварување на некое свое право утврдено во Законот за енергетика и во прописите и правилата донесени или одобрени од Регулаторната комисија за енергетика и

2) за разрешување на спорови настанати од извршување на договорите помеѓу вршители на енергетски дејности, вршители на енергетски дејности и потрошувачи, како и операторите на системи за пренос и дистрибуција и корисниците на тие системи, кога за тоа се договориле договорните страни.

(2) Со овие правила се определуваат износот и начинот на надоместување на трошоците во постапките од став (1) на овој член.

II. ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИ

Начела на постапката

Член 2

Во постапката за одлучување по приговори Регулаторната комисија за енергетика ги применува начелата содржани во Законот за општата управна постапка.

Странка во постапката за одлучување по приговор

Член 3

(1) Странка по чие барање е поведена постапката е:

1) корисник на систем за пренос или дистрибуција на електрична енергија, природен гас или топлинска енергија,

2) потрошувач кој што е снабдуван од снабдувач којшто има обврска за обезбедување на јавна или универзална услуга, како и од снабдувач во краен случај и

3) вршител на енергетска дејност или потрошувач кој што има право да учествува на пазарот на соодветен вид на енергија.

(2) Странка против која е поведена постапката е вршител на регулирана енергетска дејност или вршител на енергетска дејност којшто има обврска да обезбеди јавна или универзална услуга.

Приговор

Член 4

(1) Приговор е поднесок на странката од член 3 став (1) од овие правила доставен до Регулаторната комисија за енергетика заради остварување на некое свое право утврдено во Законот за енергетика, како и во прописите и правилата донесени или одобрени од Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Приговорот се поднесува против:

1) акт на оператор на систем за пренос или дистрибуција на електрична енергија, природен гас и топлинска енергија:

- со кој се одбива пристапот, приклучувањето на соодветниот систем,

- со кој се утврдува износот на надоместокот и другите услови за приклучувањето, или

- со кој се одбива барање за штета настаната поради ограничување или прекин на испораката на електрична енергија, природен гас и топлинска енергија, од и во соодветните системи,

2) снабдувач којшто има обврска за обезбедување на јавна или универзална услуга, како и против снабдувач во краен случај во врска со:

- квалитетот на услугата во снабдувањето,

- ограничувањето или оневозможувањето на правото за промена на снабдувач,

- пресметката на потрошената енергија како и износот на сметката,

- акт со кој се одбива барање за престанување на снабдување со топлинска енергија, или

- акт со кој се одбива барање за ослободување од обврската за плаќање на надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија,

3) одлуката на операторот на соодветниот пазар на енергија за отфрлање или одбивање на барањето за регистрирање на пазарот на енергија, како и отфрлање или одбивање на барањето за стекнување на статус на балансно одговорна страна.

(3) Приговор се поднесува и кога вршител на енергетска дејност од став (2) на овој член во пропишан рок нема да го донесе актот од став (2) точка 1) или одлука од став (2) точка 3) на овој член, односно кога нема да постапи по поднесокот во однос на случаите од став (2) точка 2) на овој член.

Содржина на приговорот

Член 5

(1) Странката го поднесува приговорот во писмена или електронска форма.

(2) Приговорот содржи:

1) Податоци за подносителот на приговорот (име и презиме и адреса на физичко лице, односно назив и седиште на правно лице впишани во Централен регистар на Република Северна Македонија)

2) Податоци за актот или дејствието против кој се поднесува приговорот вклучително и датум на донесување на актот и датум на прием на актот од страна на подносителот на приговорот,

3) Причина и цел за поднесување на приговорот,

4) Докази, прилози и други податоци.

(3) Приговорот во писмена форма треба да биде потпишан своерачно од странката, додека приговорот во електронска форма треба да биде потпишан со квалификуван електронски потпис согласно прописот со кој се регулира електронскиот потпис.

(4) Кон приговорот се поднесува актот против кој се поднесува приговорот или друг доказ дека подносителот на приговорот ги искористил сите средства за остварување на своето право низ постапките воспоставени од вршителот на енергетската дејност против чиј акт се поднесува приговорот, освен во случаите од член 4 став (2) точка 2) и член 4 став (3) од овие правила.

(5) Приговорот треба да биде доволно јасен за да и овозможи на Регулаторната комисија за енергетика да го преземе бараното дејствие.

Поднесување на приговорот

Член 6

(1) Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од денот на кој:

1) странката го добила актот, или

2) истекол пропишаниот рок во кој требал да биде донесен актот, или

3) странката дознала за стореното дејствие, против коишто се поднесува приговорот.

(2) Приговорот се поднесува во архивата на Регулаторната комисија за енергетика, преку препорачана пошта или преку електронска пошта.

(3) Ако приговорот се поднесува во електронска форма, придружната документација се доставува во скенирана форма.

(4) Ден на прием на приговорот е денот на којшто:

1) приговорот е примен во архивата на Регулаторната комисија за енергетика, или

2) означен на препорачаната пошта, или

3) приговорот во електронска форма е внесен во информацискиот систем на Регулаторната комисија за енергетика.

Комисија за постапување по приговор

Член 7

(1) По приговорот постапува соодветна комисија формирана со решение од Регулаторната комисија за енергетика (во понатамошниот текст: комисија), составена од пет члена.

(2) Мандатот на комисијата е три години.

(3) Три члена, од кои еден е претседател на комисијата се именуваат од членовите на Регулаторната комисија за енергетика, а другите два члена се именуваат од вработените во стручната служба на Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика назначува секретар на комисијата од редот на вработените во стручната служба, кој што ги врши административно-техничките работи за потребите на комисијата.

(5) Член на комисија, по негово барање или по барање на странка, се иззема во постапувањето по определен приговор, ако се утврди дека има личен интерес, и/или семеен или деловен однос со една од страните во спорот, или ако постојат околности кои даваат повод за оправдано сомневање во неговата непристрасност или независност.

(6) Член на комисија што дознае дека постои некоја од причините за изземање од став (5) на овој член, ја прекинува работата врз тој предмет и за тоа го известува претседателот на Регулаторната комисија за енергетика.

(7) Странката поднесува барање за изземање на член на комисија, веднаш штом дознае дека постои некоја причина за изземање од став (5) на овој член, а најдоцна до донесување на решението по приговорот.

(8) Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика одлучува по барањето за изземање и во случај на усвојување на барањето ја определува замената за членот на комисијата кој побарал или за кого е побарано изземање.

(9) Комисијата изготвува предлог решение за кое се одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на комисијата.

Постапување по приговорот

Член 8

(1) Комисијата го разгледува приговорот и доколку утврди дека е навремен, дозволен и целосен, во рок од седум дена од приемот на приговорот во Регулаторната комисија за енергетика го доставува приговорот и придружната документација до странката против која е поведена постапката.

(2) Ако странката против која е поведена постапката во рок од седум дена од приемот на приговорот и придружната документација не се произнесе по приговорот, комисијата ја води постапката и ја утврдува фактичката состојба врз основа на доставените докази и податоци содржани во приговорот и придружната документација.

(3) Доколку комисијата по разгледување на приговорот и пропратната документација утврди дека истата не е целосна, односно не ги содржи елементите од член 5 став (2) од овие правила, му доставува известување на странката за дополнување или појаснување на истиот. Странката треба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на известувањето да постапи согласно истото.

Постапување по ненавремен, недопуштен и нецелосен приговор

Член 9

(1) Комисијата и предлага на Регулаторната комисија за енергетика со решение да го отфрли приговорот ако при разгледувањето утврди дека приговорот е:

1) ненавремен, односно не е доставен во рокот утврден во член 6 став (1) од овие правила;

2) недопуштен, односно предметот на приговорот не се однесува на акт или дејствие во врска со прашањата наведени во член 4 став (2) од овие правила, или е поднесен од страна на неовластено лице или подносителот на приговорот не доставил акт против кој се поднесува приговорот или друг доказ дека ги искористил сите средства за остварување на своето право низ постапките воспоставени од странката против која е поведена постапката и

3) нецелосен, односно не ги содржи елементите од член 5 став (2) од овие правила или не е јасен, а откако се утврди дека подносителот не постапил согласно известувањето со кое бил упатен во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето да го дополни или појасни приговорот.

(2) Ако приговорот се однесува на прашања за кои Регулаторната комисија за енергетика не е надлежна да постапува, во решението со кое се отфрла приговорот како недопуштен, странката се упатува на надлежен орган.

(3) Решението за отфрлање на приговорот донесено од Регулаторната комисија за енергетика е конечно и против него може да се поведе управен спор.

Седница на комисијата

Член 10

(1) Комисијата работи и ја спроведува постапката на седница која што ја свикува и со неа раководи претседателот на комисијата.

(2) Седницата на комисијата се одржува во рок од 15 дена од истекот на рокот од член 8 став (2) од овие правила.

(3) Комисијата одлучува врз основа на доставени писмени докази и други податоци потребни за утврдување на фактичката состојба.

(4) Ако комисијата во текот на постапката оцени дека е потребно заради правилно утврдување на фактичката состојба да се достават дополнителни докази и факти, ќе ги задолжи странките во рок од десет дена да ги достават дополнителните докази и факти.

(5) Заради правилно утврдување на фактичката состојба, комисијата може, по претходно известување до странките, да изврши увид во просториите, построј-

ките, уредите, инсталациите и документацијата на странките наведени во приговорот, а странките се должни да го овозможат и да не го попречуваат увидот. За утврдената состојба од увидот се изготвува записник.

(6) Секретарот води записник за текот на седниците на комисијата кој што го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата и секретарот, а во кој особено се наведува:

- 1) време и место на одржување на седницата,
- 2) имиња на членовите на комисијата,
- 3) имињата, односно називот на странките,
- 4) податоци за предметот на одлучување, и
- 5) изјавите на странките, сведоците и вештаците кои учествуваат во усната расправа, како и други податоци поврзани со текот на постапката.

Усна расправа

Член 11

(1) Ако врз основа на приговорот, како и доказите и придружната документација поднесена кон приговорот, комисијата утврди дека не може целосно да се утврди фактичката состојба, комисијата може да одлучи да одржи седница на којашто ќе се одржи усна расправа заради изведување на докази, односно заради усно расправање по предметот на спорот, за што ги повикува страните на спорот за учество.

(2) На седницата на комисијата на која се води усна расправа во врска со предметот на спорот, претседателот и членовите на комисијата може да поставуваат прашања во врска со појаснување на наводите содржани во поднесените докази, а странките на спорот се произнесуваат, односно даваат свои мислења и предлози по доставените докази во спорот.

(3) Регулаторната комисија за енергетика може, по предлог на комисијата, на седницата на комисијата на која се води усна расправа да повика и овластени претставници на државни органи, јавни установи, трговски друштва и јавни претпријатија ако оцени дека тие субјекти располагаат со докази или сознанија од суштинско значење за одлучување по приговорот, или преку искажување на свои ставови и мислења можат да придонесат за утврдување на фактичката состојба.

(4) За усната расправа се составува записник кој го потпишуваат претседателот на комисијата и странките, односно полномошниците на странките. Записникот се изготвува во три примерока, од кои по еден потпишан примерок од записникот им се дава на странките.

Вештаци

Член 12

(1) Регулаторната комисија за енергетика, по предлог од комисијата или од странка, може да назначи едно или повеќе лица коишто имаат лиценца за вештачење од редот на вештаците запишани во Регистарот на вештаци.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако трошоците за вештачењето што треба да се изврши по барање од комисијата се несразмерно високи според значењето или вредноста на предметот, по приговорот се одлучува врз основа на други доказни средства.

(3) Вештакот поднесува наод за фактите и мислење за одредени прашања во врска со приговорот коишто ги определува Регулаторната комисија за енергетика или странката.

(4) По барање од комисијата или од странка, вештакот, по поднесувањето на наодот и/или мислењето, учествува на седницата на комисијата на која се води усна расправа и одговара на прашања поставени од членовите на комисијата или странките во врска со наводите содржани во наодот и/или мислењето.

(5) Трошоците за вештакот се определуваат според висината на предметот на спорот и за реално направените трошоци во врска со неговата работа во согласност со прописот со којшто се утврдува наградата за вештите лица.

Трошоци на постапката

Член 13

(1) Страните во постапката сами ги сносат трошоците предизвикани со своите дејствија.

(2) Трошоците за работењето на комисијата во постапката вклучувајќи го и вештачењето по предлог на комисијата, се на товар на Регулаторната комисија за енергетика.

Порамнување

Член 14

(1) Во текот на постапката комисијата настојува странките да се порамнат целосно или во одделни спорни прашања.

(2) Во постапката за порамнување комисијата вни-мава порамнувањата да бидат секогаш јасно и прецизно определени и да не бидат на штета на јавниот инте-рес, или на правниот интерес на трети лица, во спро-тивно Регулаторната комисија за енергетика нема да го дозволи порамнувањето.

(3) Порамнувањето е склучено кога странките ќе го потпишат записникот за порамнување што го составу-ва комисијата.

(4) Записникот за порамнување се изготвува во три примерока од кои по еден за секоја од странките и еден за Регулаторната комисија за енергетика.

(5) Порамнувањето има сила на извршен управен акт донесен во постапката.

Донесување на решение по приговор

Член 15

(1) Во рок од најдоцна 50 дена од денот на приемот на приговорот со сите списи комисијата изготвува предлог решение по приговорот и го доставува до Ре-гулаторната комисија за енергетика.

(2) Регулаторната комисија за енергетика го донесу-ва решението по приговорот во рок од седум дена по приемот на предлогот решение по приговорот.

(3) При донесувањето на решението по приговорот, Регулаторната комисија за енергетика ги има предвид и изјавите на странките, сведоците и вештаци кои учес-твувале во усната расправа од член 11 од овие правила, како и утврдената состојба при увидот од член 10 став (5) од овие правила, наведени во соодветните запис-ници.

(4) Решението по приговорот влегува во сила со де-нот на донесувањето.

(5) По еден примерок од решението по приговорот се доставува до странките.

(6) Решението по приговорот е конечно и против него може да се поведе управен спор. Поведувањето на управниот спор не го одлага извршувањето на решени-ето.

(7) Регулаторната комисија за енергетика го објаву-ва решението по приговорот на својата веб-страница.

III. ПОСТАПУВАЊЕ ПО СПОРОВИ

Поведување на постапка

Член 16

Регулаторната комисија за енергетика поведува по-стапка за разрешување на спорови настанати од из-вршување на договорите помеѓу вршители на енергет-

ски дејности, вршители на енергетски дејности и пот-рошувачи, како и операторите на системи за пренос и дистрибуција и корисниците на тие системи, кога за тоа се договориле договорните страни.

Поднесување на барање

Член 17

(1) Постапката за разрешување на спорови од член 16 на овие правила се поведува по поднесено барање за одлучување по спорот поднесено од страна на дого-ворните страни (во натамошниот текст: барање).

(2) Барањето треба особено да содржи:

1) Податоци за подносителот на барањето, вклучи-телно и податоци за контакт,

2) Копија од договорот или арбитражна спогодба од која може да се утврди дека договорните страни се сог-ласни спорот да се разреши од страна на Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со овие правила,

3) Опис на спорот и фактичката состојба, како и правниот основ на коишто е засновано тужбеното бара-ње и документи и други докази на коишто барателот го засновува главното и споредните тужбени барања,

4) Вредност на предметот на спорот,

5) Произнесување за јавност во постапката и

6) Барање за одржување на усна расправа.

(3) Барањето, како и доказите и придружната доку-ментација се доставуваат во три примерока од кои два за Регулаторната комисија за енергетика, а еден за ту-жената страна.

(4) Барањето се поднесува во рок од 60 дена од нас-танување на спорот во архивата на Регулаторната ко-мисија за енергетика, преку препорачана пошта или преку електронска пошта.

(5) Ако барањето се поднесува во електронска форма, пропратната документација се доставува во ске-нирана форма.

(6) Ден на прием на барањето е:

- денот на којшто барањето е доставено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика, или

- денот означен на препорачаната пратка или

- денот на којшто барањето во електронска форма влегло во информацискиот систем на Регулаторната комисија за енергетика.

Работа на Комисијата**Член 18**

(1) По поднесеното барање постапува комисијата од член 7 на овие правила.

(2) Комисијата го разгледува барањето и пропратната документација и доколку утврди дека е непотполно го задолжува барателот да го доуреди во рок од осум дена од приемот на известувањето.

(3) Ако барателот во рокот од став (2) од овој член не го доуреди барањето, комисијата и предлага на Регулаторната комисија за енергетика со решение да го отфрли барањето.

Одлучување за надлежност по спорот**Член 19**

(1) Регулаторната комисијата за енергетика, на предлог на комисијата, во рок од 15 дена од приемот на уредното барање донесува решение со кое се произнесува дали спорот може да се разреши во рамките на Регулаторната комисија за енергетика, односно дали е надлежна за одлучување по спорот.

(2) Решението од став (1) на овој член се доставува до подносителот на барањето.

(3) Во случај кога Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение со кое ќе се огласи за ненадлежна за постапување по барањето за одлучување по спорот, страните во спорот своите права може да ги остварат во судска или друга постапка.

Доставување на барањето до тужениот**Член 20**

(1) Доколку согласно член 19 став (1) од овие правила Регулаторната комисијата за енергетика се произнесе за надлежна за решавање за спорот, комисијата во рок од три работни дена го доставува барањето до тужениот, со барање во рок од 15 дена од приемот да поднесе одговор на барањето.

(2) Покрај податоците за тужениот, одговорот на барањето треба да содржи:

1) Изјаснување на тужениот во врска со барањата на тужителот, фактичката состојба и правниот основ на коишто тужениот ја заснова својата одбрана,

2) Документи и докази со кои се потврдуваат наводите во изјаснувањето од точка 1) на овој став,

3) Изјаснување во однос на вредноста на спорот определена во барањето,

4) Произнесување за јавност во постапката и

5) Произнесување по барањето на тужителот за одржување на усна расправа.

(3) Тужениот го доставува одговорот на барањето истовремено до Регулаторната комисија за енергетика и барателот.

Постапување со барањето и негово дополнување**Член 21**

Барањето и одговорот на барањето може да бидат менувани и дополнувани од страните во спорот во текот на постапката, освен ако Регулаторната комисија за енергетика не оцени дека тоа е нецелисходно и дека со тоа се одолговлекува постапката.

Авансно плаќање на трошоците**Член 22**

(1) Регулаторната комисија за енергетика, носи решение со кое го определува износот којшто страните во спорот треба да го уплатат како аванс за трошоците на постапката во рок од осум дена од приемот на решението.

(2) Износот на авансот за трошоците на постапката треба да биде соодветен на предвидената висина на трошоците определени согласно член 28 од овие правила и се уплатува на сметка на Регулаторната комисија за енергетика, при што секоја од страните плаќа по една половина од износот.

(3) Доколку во текот на постапката дојде до зголемување на вредноста на предметот на спорот или уплатениот аванс не е доволен за покривање на материјалните трошоци, Регулаторната комисија за енергетика, може да одлучи странките да платат дополнителен аванс.

(4) Ако една од страните во спорот во определен рок не го уплати авансот или дополнителниот аванс, Регулаторната комисија за енергетика ќе побара од другата страна да го изврши тоа плаќање во определен рок, а ако и другата страна не го изврши бараното плаќање, Регулаторната комисија за енергетика, носи одлука за престанување на постапката.

(5) Ако едната страна го извршила плаќањето на авансот на место од другата страна, по барање на страната што го уплатила авансот, Регулаторната комисија за енергетика носи решение со кое ја задолжува другата страна да го надомести авансот платен во нејзино име.

(6) По завршувањето на постапката неискористени-от дел од авансот се враќа на страните во спорот.

Изведување на докази

Член 23

(1) Комисијата одлучува кои докази треба да се изведат заради утврдување на фактичката состојба и се од значење за донесување на одлуката.

(2) Страните во спорот се должни да соработуваат во изведувањето на доказите и да ги извршуваат сите дејствија кои што од нив ги бара комисијата.

(3) Комисијата, или страна во спорот, по претходно одобрение од комисијата со заклучок може да побара правна помош од надлежен суд на Република Северна Македонија (замолен суд), заради изведување на одделни докази, коишто комисијата не е во можност самата да ги изведе.

(4) Ако страната во спорот, којашто од комисијата е уредно повикана да достави документи и други докази, не ги достави бараните докази и документи, комисијата донесува одлука врз основа на доказите и документите со коишто располага.

(5) Страна во спорот може да поднесе барање за изведување на доказ, при што ќе го надомести трошокот за изведување на доказот, определен од комисијата според реалните трошоци за изведување на доказот.

(6) Комисијата со заклучок ќе го отфрли барањето од став (5), на овој член ако надоместокот на трошокот не е уплатен во рокот определен од комисијата.

Усна расправа

Член 24

(1) Во текот на постапката комисијата може по барање на страна во спорот да организира усна расправа на која се сослушуваат страните во спорот, се изведуваат докази и се сослушуваат сведоци.

(2) Комисијата нема да организира усна расправа ако една од страните во спорот бара одржување на усна расправа, а и двете страни претходно се изјасниле дека нема да бараат усна расправа.

(3) Во случајот од став (2) од овој член, комисијата одлучува врз основа на доказите и документацијата со која располага.

(4) По барање од страна во спорот комисијата може да го одложи одржувањето на усната расправа за период не подолг од 15 дена од денот кога требала да се одржи, ако оцени дека тоа е оправдано и дека нема да ја одолговлечи постапката.

(5) На почетокот на усната расправа барателот ги изнесува фактите врз кои го темели барањето и ги објаснува причините за покренување на постапката, а потоа на страната во спорот му се дава можност во непречено излагање да се изјасни за сите околности на негов товар и да ги изнесе сите факти што и служат за одбрана.

(6) Во текот на усната расправа двете страни во спорот имаат право да предлагаат сведоци и докази за кои сметаат дека се од значење за решавањето на спорот.

(7) Известувањата за сведоците што треба да се повикаат за да сведочат се доставуваат до другата страна во спорот и до комисијата во рок од два работни дена пред денот на одржувањето на усната расправа.

(8) Комисијата ја одржува усната расправа и без присуство на страна во спорот, којашто претходно била уредно поканета да присуствува лично или преку свој правен застапник.

(9) Доколку на седницата на која се сослушуваат страните не присуствува барателот и притоа не го оправда своето неприсуство, се смета дека барањето е повлечено.

(10) За усната расправа се води записник кој што го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата, секретарот и страните во спорот, односно нивните застапници.

(11) Одбивањето на страна во спорот да го потпише записникот се внесува во записникот, заедно со причините за одбивањето, кои комисијата ги има предвид при донесувањето на одлуката.

Вештаци и порамнување

Член 25

При спроведувањето на постапката за решавање на спорови Комисијата по однос на прашањата за користење на вештаци и спроведување на порамнувањето со одветно ги применува одредбите на членовите 12 и 14 од овие правила.

Привремена мерка

Член 26

(1) Комисијата може на барање на една од страните, да донесе одлука за изрекување на привремена мерка за обезбедување со која на другата страна и наложува да преземе одредено дејствие кое што комисијата го смета за потребно.

(2) Барањето и одлуката од став (1) од овој член, комисијата ги доставува до страната на којашто се однесува привремената мерка и ѝ определува рок од три работни дена за произнесување по одлуката.

(3) По исклучок од ставот (2) од овој член, ако комисијата оцени дека обезбедувањето на привремената мерка е неопходно и треба итно да се спроведе, може да и наложи на страната во спорот на која што се однесува барањето за привремена мерка да го обезбеди извршувањето на мерката пред да и го определи рокот за произнесување по одлуката за привремена мерка.

(4) По добивањето на произнесувањето од став (2) од овој член, комисијата, во согласност со наводите содржани во добиеното произнесување може да ја измени одлуката за привремена мерка.

(5) Страната во спорот е должна да ја спроведе без одлагање привремената мерка.

(6) Ако страната на која се однесува привремената мерка не се согласи доброволно да ја изврши мерката, страната на чијшто предлог таа мерка е наложена може да се обрати до надлежниот суд заради нејзино присилно спроведување.

Завршување на постапката

Член 27

(1) Постапката за решавање на спор се завршува со донесување на конечна одлука со која се одлучува за суштината на спорот или со заклучок за завршување на постапката.

(2) Комисијата донесува заклучок за завршување на постапката ако:

1) една од страните во спорот доставила до комисијата известување дека се откажува од постапката, освен ако другата страна приговори на тоа, а комисијата оцени дека другата страна има оправдан интерес да се донесе одлуката;

2) страната на спорот не присуствувала на усната расправа на која била уредно поканета, а при тоа не го оправдала своето отсуство,

3) страните ја известиле комисијата дека се договориле за завршување на постапката, или

4) комисијата оцени дека продолжувањето на постапката, од кои било причини станало непотребно или невозможно.

(3) Известувањето од став (2) точки 1) и 3) на овој член не ги ослободува страните во спорот од обврската да ги платат трошоците на постапката и не им овозможува право на поврат за трошоците што ги платиле до денот на доставувањето на известувањето.

(4) Регулаторната комисија за енергетика со решение го потврдува заклучокот за завршување на постапката, којшто е составен дел на решението.

Трошоци на постапката

Член 28

(1) Регулаторната комисија за енергетика со решение донесено на предлог од комисијата го определува износот на трошоците на постапката којшто страните во спорот треба да го уплатат.

(2) Ако со договорот или арбитражната спогодба страните во спорот не се договориле за начинот на регулирање на трошоците на постапката, тогаш начинот го определува комисијата во предлогот од став (1) на овој член по слободна оценка, земајќи ги предвид сите околности на случајот, а посебно исходот на постапката.

(3) Трошоците за постапката се изразуваат во евра, а се исплатуваат во денарска противвредност според средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на денот на донесувањето на решението од член 29 став (3) од овие правила.

(4) Трошоците на постапката се состојат од:

1) трошоци на постапката пред замолен суд,

2) материјални трошоци за изведување на доказите коишто се определуваат во висина на реално направените трошоци,

3) надоместок и награда за вештачења, определени во согласност со прописот со кој се уредува начинот за пресметување на наградата и надоместокот за вештачење и

4) трошоци за застапување.

Одлука

Член 29

(1) Комисијата ја донесува одлуката со која се одлучува за суштината на спорот во рок од 15 дена од денот на завршувањето на последното процесно дејствие во постапката.

(2) Одлуката се смета за донесена ако е потпишана од сите членовите на Комисијата, а ако не е потпишана од сите членови на Комисијата во образложението се наведуваат причините зошто одлуката не е потпишана од сите членови.

(3) Регулаторната комисија за енергетика со решение ја потврдува донесената одлука, којашто е составен дел на решението.

(4) Решението од став (3) на овој член кон страните во спорот има сила на правосилна судска пресуда од денот на доставувањето до страните во спорот согласно член 30 став (4) од овие правила.

(5) Одлуката на комисијата претставува извршна исправа ако страните во спорот со договорот или со арбитражната спогодба така се договориле.

Форма и содржина на одлуката и доставување на решението

Член 30

(1) Одлуката на комисијата се донесува во писмена форма и содржи:

1) вовед кој содржи: назив на комисијата, име и презиме на претседателот и на членовите на комисијата, назив и седиште на страните во спорот и на нивните застапници и полномошници, кратко означување на предметот на спорот и денот на донесувањето на одлуката,

2) изрека во која на разбирлив и недвосмислен начин се содржи одлуката на комисијата за усвојување или одбивање на одделни барања што се однесуваат на главната работа и на споредните барања,

3) образложение во кое комисијата ги изложува: барањата на страните во спорот и нивните наводи за фактите врз кои се засноваат тие барања, доказите, решителните факти што ги утврдил, како и прописите врз кои судот ја засновал одлуката.

(2) Во одлуката од став (1) на овој член се наведуваат износот и распределбата на трошоците, како и начинот на нивното плаќање.

(3) По донесувањето на решението од член 29 став (3) од овие правила, на секоја од страните во спорот им се доставува по еден примерок.

(4) Ако страните поинаку не се договориле, Регулаторната комисија за енергетика го доставува решението од член 29 став (3) од овие правила до страните во спорот по препорачана пошта.

(5) Ако страните во спорот се согласат, решението од член 29 став (3) од овие правила се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика.

Исправка на одлука

Член 31

(1) Ако страните во спорот поинаку не се договориле, во рок од 30 дена од приемот на решението од член 29 став (3) од овие правила, секоја страна во спорот со известување до другата страна може да бара од комисијата исправка на пресметковна, писарска, печатна или друга грешка од слична природа во одлуката,

(2) Ако комисијата оцени дека барањето е оправдано ќе ја исправи одлуката.

(3) Комисијата може да ја исправи секоја грешка наведена во став (1) на овој член по сопствена иницијатива во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Преодни одредби

Член 32

Постапките за одлучување по спорови започнати пред влегувањето во сила на овие правила ќе се завршат според одредбите од Правилникот за начинот, условите и постапката за одлучување по споровите и висината на оправданите надоместоци за трошоците настанати во постапката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/12).

Завршни одредби

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овие правила престанува да важи Правилникот за начинот, условите и постапката за одлучување по споровите и висината на оправданите надоместоци за трошоците настанати во постапката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/12).

Член 34

Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1017/1

16 април 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.


„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020106

Цената на овој број е 90 денари.